



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 8 ноември 1961
Скопје
Број 35 Год. XVII

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

195.

На основа член 55 став 2 во врска со член 60 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56 г.), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ОСНОВАЊЕ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Се основа Инспекторат за јавни патишта во состав на Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет.

Член 2

Инспекторатот за јавни патишта ги врши работите во врска со инспекцијата на јавните патишта определени со Основниот закон за јавните патишта, прописите донесени врз основа на тој Закон и други прописи.

Член 3

На чело на Инспекторатот за јавни патишта се наоѓа и со неговата работа раководи главен инспектор што го назначува и разрешува Извршниот совет.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3415/1

9 октомври 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

196.

На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1961 година („Службен весник на НРМ“ бр. 10/61), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА СООБРАЌАЈОТ

1. Кредитите за инвестиции во сообраќајот од Републичкиот инвестиционен фонд (во натамошниот текст фондот) ќе се даваат под условите определени со оваа одлука.

2. Кредитите ќе се даваат за набавка и монтажа на автоматски месни телефонски центри.

3. Корисници на кредити можат да бидат политичко-територијални единици и претпријатија за поштенско-телефонско-телеграфскиот сообраќај.

4. Кредитите ќе ги дава Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија, по пат на конкурс, кој го распишува Банката во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет.

5. Сопствено учество во инвестицијата е задолжително и тоа не може да биде помало од 10% од претсметковната вредност на објектот.

6. Првенство во добивање на кредити имаат заеmobарателите коишто:

— обезбедиле сопствени згради и мрежа според планираниот капацитет на автоматската телефонска централа или тоа го обезбедат до денот на почетокот на користењето на кредитот;

— понудат поголемо сопствено учество, пократок рок за враќање на кредитот и повисока интересна норма.

7. Најниска годишна интересна норма која треба да се понуди при поднесување на барањето е 6%.

8. Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 12 години.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3410/1

9 октомври 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

197.

На основа член 158 став 2 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60 и 63/60), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКИТЕ НА ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

I

Во Одлуката за рамките на положајните плати на службениците на републичките органи („Службен весник на НРМ“ бр. 18/60) точ. III, во однос на

службениците за кои не е установен посебен додаток со сојузен пропис или пропис донесен врз основа на него, се менува и гласи:

- „1. Раководител на самостоен орган под надзор на републички орган или во состав на републички орган
 - а) службеник I врста од 11.000—16.500
 - б) службеник II врста од 9.000—14.000
 - в) службеник III врста од 8.000—13.000
2. Началник на одделение, самостоен советник со овластувања на началник на одделение и шеф на самостоен отсек со овластувања на началник на одделение
 - а) службеник I врста од 11.000—16.500
 - б) службеник II врста од 9.000—14.000
 - в) службеник III врста од 8.000—13.000
3. Шеф на отсек и самостоен советник со овластувања на шеф на отсек
 - а) службеник I врста од 11.000—14.000
 - б) службеник II врста од 9.000—12.000
 - в) службеник III врста од 8.000—11.000
4. Шеф на општ отсек и шеф на отсек за сметководство
 - а) службеник I врста од 10.000—12.000
 - б) службеник II врста од 8.000—10.000
 - в) службеник III врста од 7.000—9.000
5. Самостоен советник со звање советник од 8.000—13.000
6. Службеник со звање советник од 8.000—12.000
7. Инспектор
 - а) службеник I врста од 10.000—14.000
 - б) службеник II врста од 9.000—12.000
 - в) службеник III врста од 9.000—11.000
8. Стручен референт
 - а) службеник I врста од 8.000—11.000
 - б) службеник II врста од 6.000—9.000
 - в) службеник III врста од 5.000—8.000
9. Раководител на писарница со најмалку 9 службеници
 - а) службеник III врста од 5.000—8.000
10. Раководител на отсек на писарница со најмалку 3 службеници
 - а) службеник III врста од 5.000—6.000
11. Канцелариски службеници III врста од 3.000—5.000
12. Стенографи, стенодактилографи од 4.000—7.000
13. Дактилографи
 - а) Дактилограф Ia класа од 4.000—6.000
 - б) Дактилограф Ib класа од 3.000—5.000
 - в) Дактилограф II и III класа од 2.000—4.000
14. Службеници IV врста од 2.000—3.500

II

Точка IV се менува и гласи:

„На службеници приправници им припаѓа полагајна плата и тоа:

1. Приправник I врста до 7.000
2. Приправник II врста до 5.000

3. Приправник III врста до 4.000
4. Приправник IV врста до 2.500

III

Точка V се менува и гласи:

По исклучок за работните места за кои според прописите за организација и актот за систематизација се бара во одредени органи службеници со високи стручни квалитети може да се додели полагајна плата до износот предвиден со оваа одлука за положај началник на одделение или шеф на отсек.

Решенијата од претходниот став ги донесува надлежниот старешина за поставување со претходна согласност на Одборот за организација и управни прашања на Извршниот совет.

IV

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1961 година.

Бр. 09-3372/1

27 октомври 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

198.

На основа забелешката 2) кон тар. број 99 на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 27/61 и 31/61), Државниот секретаријат за работи на финансиите на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОРГАНОТ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖЕН ЗА РАБОТИТЕ НА ФИНАНСИИТЕ НА ОКОЛИСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР ДА ДАВА ОДОБРЕНИЕ ЗА НАБАВКА И УПОТРЕБА НА ШПИРИТОТ

1. Овластувањето на Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ за одобрување набавка и употреба на шпиритот за потребите од точките 1, 2 и 4 од Тарифниот број 99 на Тарифата за данокот на промет се пренесува на органот на управата надлежен за работите на финансиите на околискиот народен одбор.

2. Ова решение влегува во сила петнаесеттиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на НРМ.“

Број 08-3348/1

30 септември 1961 година

Скопје

Го заменува

Државниот секретар
државен потсекретар,
Блага Поповска, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16717/1 од 15 септември 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Зрцов Драги, роден на 20 март 1933 година во село Карбинци, Штипска околија, од татко Зрцов Ване и мајка Спасена, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Наумов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (188)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17931/1 од 22 септември 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Кукуловски Наум, роден на ден 25 ноември 1941 година во село Цапари, Битолска околија, од татко Кукуловски Христо и мајка Донка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Поповски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (190)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13772/1 од 24 јуни 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Асан Шакир, роден на 18 декември 1944 година во град Охрид, Охридска околија, од татко Љуто и мајка Медија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Курте**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (191)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17418/1 од 18 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Садик Ружди, роден на 14 јуни 1935 година во с. Страјане, Тетовска околија, од татко Садик Малик и мајка Насибе, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Сефедин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (192)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17422/1 од 18 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Теофиловска Јорданка, родена на 13 јули 1950 година во Тетово, од татко Теофиловски Пано и мајка Марица, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Гордана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (195)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16462/1 од 23 август 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Ангеловски Герасим, роден на ден 7 февруари 1925 година во Градец, Кумановска околија, од татко Спаско и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Стојко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (196)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-18166/1 од 7 октомври 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Хабиби Ејуб, роден на 20 април 1937 година во с. Шипковица, Тетовска околија, од татко Мехмед и мајка Махмудије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Сабахудин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (201)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13396/1 од 19 јуни 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Јанев Петар, роден на ден 29 јануари 1931 година во село Мустафино, од татко Јанев Сане и мајка Јанева Софка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Душко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (202)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13569/1 од 3 август 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петковски Трифун, роден на 15 февруари 1908 година во село Присовјани, Охридска околија, од татко Петковски Крсте и мајка Костадинка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојаноски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (203)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17354/1 од 18 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Лазаревски Михајло, роден на 5 ноември 1932 година во с. Волино, Охридска околија, од татко Лазаревски Милан и мајка Ефросимија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Милутин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (204)

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ бр. 33 од 16 октомври 1961 година на страна 516 во огласот под огл. бр. (182), четврти ред место „Мирослав“ треба да стои „Милосав“.

Од Редакцијата

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Рушид Рустем Исмаил, работник од Скопје, топаанска циглана „Пролетер“, II зграда, IV влез, подаде тужба за развод на бракот против Рушидовска Ана, домаќинка, од Скопје, а сега во неизвесност.

Се повикува тужената Рушидовска Ана, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде одреден старател кој ќе ја застапува на расправата на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 761/61 год. (189)

Деспотовски Атанас Божидар, електричар од Скопје, ул. „Огнан Прица“ 34, подаде тужба за развод на бракот против Деспотовска Милован Јованка, моминско Милутиновиќ, домаќинка од Скопје, а сега во неизвесност.

Се поканува тужената Деспотовска Милован Јованка, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде одреден старател кој ќе ја застапува на расправата на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 782/61. (198)

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО

Ризван Садика Алии, од с. Падалиште, Тетовска околија, подаде тужба за развод на бракот против тужената Зејна, жена на Ризван С. Алии, од с. Хрустово, општина Сански Мост, НР Б и Х, а сега во неизвесност.

Се повикува тужената Зејна, сега во неизвесност, да се јави на овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно ќе ѝ биде поставен старател кој во нејзино име ќе ја застапува во спорот.

Од Окружниот суд во Тетово, П. бр. 388/61.

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При Околинскиот суд во Гостивар е подигната оставинска расправа за расправување оставината на покојниот Исеини Мустафа Абедин, бив. од с. Форино, општина Гостивар, околија Тетовска.

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување, се поканува наследникот Бехије Рефик Камиловиќ да се јави при овој суд и да даде наследничка изјава, лично или преку полномошник, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на рокот ќе му се постави старател и врз основа на неговата изјава и расположивите сведенија ќе се расправи оставината.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 103/59. (193)

При Околинскиот суд во Гостивар е подигната оставинска постапка за расправување оставината на покојната Сариџи Рушанова Гулша, бивша од Гостивар, општина Гостивар, околија Тетовска.

Согласно со член 219 од Законот за наследување, се поканува наследникот Исмаил Рушанов Сариџи да се јави при овој суд и да даде наследничка изјава, лично или преку полномошник, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на рокот ќе му се постави старател и врз основа на неговата изјава и расположивите сведенија ќе се расправи оставината.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 195/59. (194)

При Околинскиот суд во Гостивар е подигната оставинска постапка за расправување оставината на пок. Ајдари Велиов Селман, бивш од Гостивар, околија Тетовска.

Согласно со член 219 од Законот за наследување, се поканува наследницата Мајмира Ајдари, омажена, сега со непозната адреса, да се јави при овој суд и да даде наследничка изјава, лично или преку полномошник, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на рокот ќе ѝ се постави старател и врз основа на неговата изјава и расположивите сведенија, судот ќе ја расправи оставината.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 24/59. (199)

При Околинскиот суд во Гостивар е подигната оставинска постапка за расправување оставината на покојниот Ѓиновски Бошков Богоја, бивш од с. Сретково, општина Гостивар, околија Тетовска.

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување се поканува наследникот Ѓиновски Богоев Бранко, сега во Англија, со непозната адреса, да се јави при овој суд и да даде наследничка изјава, лично или преку полномошник, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на рокот ќе му се постави старател и врз основа на неговата изјава и расположивите сведенија, судот ќе ја расправи оставината.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 158/54. (200)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 64, страна 221 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино бр. 1251 од 4-IV-1961 година Земјоделската задруга „Блажо Јанушев“, с. Прждево, Титоввелешка околија, е ставена во редовна ликвидација.

Со решението бр. 01-1357/1 од 12-V-1961 година е именувана ликвидациона управа во состав: Јово Апостолов, претседател на ликвидационата управа, Перо Ристов Симонов и Ристо Илов Емшов, членови.

Досегашните потписници на задругата и тоа: Душан Јанушев, Коцо Ризов и Стојан Наумов престануваат да бидат потписници на задругата.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Јован Апостолов, претседател на управата, и Ристо Емшов, член на управата, сметано од 31-V-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 381/61. (851)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-VI-1961 година на страна 172, ред. бр. 3 е запишано следното: Трговската продавница на Аутомобилското-моторциклистичко друштво „Стрела“ од Струмица, е ставена во редовна ликвидација.

За ликвидатор е назначен Шарламанов Панче.

Редовната ликвидација е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-2299/1 од 18-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 77/61. (1071)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 171, страна 481 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 3924/1 од 28-II-1961 година Претпријатието за производство и обработка на тутун „Отља“, Куманово, е ставено под редовна ликвидација.

На досегашните потписници на претпријатието и тоа: Војо Трајков Поповски, директор, и Растислав Петровски, им престанува правото за потпишување.

За ликвидатор на претпријатието е назначен Владимир Димитровски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 5-VII-1961 година.

Во состав на ликвидационата управа се: Димитровски Владо, шеф на сметководството на претпријатието и претседател на ликвидационата управа, Младеновски Диме, службеник во претпријатието, и Димковски Драгиша, службеник во НОО Куманово, член.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 460/61. (1106)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Кривогаштани бр. 04-2315 од 29-VI-1961 година е запишано во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, рег. бр. 1, установата под назив: **Здравствена станица во с. Кривогаштани**, Битолска околија. Предмет на работењето на здравствената станица е:

— раководење со целокупната работа на здравствената служба на подрачјето на општината Кривогаштани;

— ги следи и проучува условите под кои живеат и работат населението;

— презема мерки за спречување на заразните болести, лекување на болни лица, како и други работи што ѝ се ставени во надлежност спрема постојните прописи.

Станицата е формирана од страна на Народниот одбор на општината Кривогаштани, со решение бр. 01-2035 од 9-VI-1961 година.

Орган надлежен за работите и задачите на станицата е Советот за народно здравје и социјални грижи при Народниот одбор на општината Кривогаштани.

Станицата ја претставува и потпишува Богдан Баракоски, лекар.

Бр. 04-2315/61 год. од НО на општината Кривогаштани. (858)

На ден 24-VII-1961 година во регистарот на установите со самостојно финансирање, кој се води при Народниот одбор на општината Бистрица, е запишано регистрирањето на **Рибникот со мрестилиште „Бел камен“**, с. Жабјани, општина Бистрица, Битолско.

Рибникот со мрестилиште „Бел камен“ е основан со решението на Сојузот на спортските риболовни друштва на НРМ — Скопје бр. 94 од 22 април 1961 година.

Задачите на Рибникот со мрестилиште „Бел камен“ се:

а) производство на подмладок на риба — крап за порибување на низинските реки и акумулации;

б) одгледување на конзумен крап-риба;

в) стручно усовршување и оспособување на кадри во областа на рибарството.

Овластени лица за застапување и потпишување на Рибникот со мрестилиште „Бел камен“ се управникот инж. Никола Петровски и книговодителот.

Бр. 06-2250/1 од Народниот одбор на општината Бистрица. (1067)

Врз основа на решението бр. 05-5138/1 од 30-VI-1961 година на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Струга е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 38 и 39, рег. бр. 18, установата под назив: **Заштитна работилница за професионална рехабилитација и за запослување на инвалидите „Универзал“**, со седиште во град Струга.

Делокруг и задачи на установата се: рехабилитација и запослување на инвалиди, оквалификување на истите во правец на нивните одредени намени, преку свои погони и сервиси, а покрај тоа запослување на лица не инвалиди заради одвивање на нормална работа.

Орган надлежен за работите и задачите и управувањето на установата е НО на општината Струга — преку својот Совет за труд и работни односи, советот на заштитната работилница, управниот одбор, како и управникот на установата Спиرو Кардале.

Заштитната работилница за професионална рехабилитација и за запослување на инвалидите „Универзал“ — Струга, како установа со самостојно финансирање е основана со одлука бр. 644 од 24-VI-1961 година на Советот на Заводот за запослување на работници — Струга, а за нејзиното формирање дадена е согласност од страна на Советот за труд и работни односи при НО на општината Струга, со решение бр. 07-5104/1 од 29-VI-1961 година.

Р. бр. 05-5138/1 од Одделението за општа управа на НО на општината Струга. (1068)

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 02-12840 од 3-VIII-1961 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 85, страна 85, установата под назив: **Медицинско педагошко советување во Скопје**. Предмет на работењето на со-

ветувалиштето е: тријажа за лекување (индивидуално и групно) со лекови, социјална работа и психотерапија.

Советувалиштето е основано со решението на Советот за социјална заштита на Народниот одбор на Скопска околија бр. 7740 од 26-I-1961 година.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Советот за социјална заштита на Народниот одбор на Скопска околија.

Со установата управува колективен орган (управен одбор), а ќе ја потпишува в.д. управителот доцент д-р Душко Теодосиев.

Бр. 02-12840/61 год. од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (1069)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 2708 од 26-III-1960 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 94/95, ред. бр. 1, установата под назив: **Станбена заедница „Охрид“**, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на установата е: ги организира и унапредува комуналните, стопанските, социјалните, здравствените, воспитните и другите дејности и служби што непосредно служат на семејството; укажува помош на запослените жени во подигање и воспитување на децата; ги организира и унапредува сите врсти на дејности што служат за помош на домаќинствата; се грижи за заштитата на децата на кои им е потребна општествена помош; се грижи за унапредувањето на станбеното стопанство, дава стручна помош на куќните совети и граѓаните во управувањето со зградите и нивните фондови и одржување на зградите; се грижи за изградба на патишта и тротоари, јавни чешми, капалишта, јавни говорници, чекалници, уредување на зелени површини, поставување на улични светилки, средување на градот и зградите; изградба и доградба на станови и адаптација; основање на разни сервиси за помош на домаќинството, установи за сместување на деца и други лица на кои им е потребна општествена помош.

Установата е основана со Одлуката на Народниот одбор на општината Охрид бр. 01-9281/1 од 13-X-1959 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за станбени работи на Народниот одбор на општината Охрид.

Установата ќе ја застапува и потпишува секретарот Никола Булоски, од Охрид.

Бр. 2708/60 од Народниот одбор на општината Охрид. (1488)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство, комунални работи, урбанизам и труд на НО на општината Тетово бр. 04-14660 од 25-X-1960 година во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 18, рег. бр. 18, свеска I под ред. бр. 3 е запишано следното: Место досегашниот управник на Интернатот при Средно земјоделското училиште во Тетово Коцевски Перо ќе биде Божиновски Петре, назначен со решението бр. 01-5019/1 од 24-IX-1960 година на НО на Тетовска околија.

Бр. 04-14660/60 од Одделението за стопанство, комунални работи, урбанизам и труд на НО на општината Тетово. (1710)

Народниот одбор на општината Крушево, согласно со решението бр. 02-921/1 од 10-IV-1961 година, изврши упис во регистарот на установите со самостојно финансирање на Градската болница на страна 2, реден број 3 запишувајќи ја промената, чиј текст гласи: Здравствена станица со стационар — Крушево.

Бр. 02-921/1 од Народниот одбор на општината Крушево. (514)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје — Одделение за општа управа бр. 5818 од 20-IV-1961 година во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 83, рег. бр. 83 е запишано следното: Со решението на Народниот одбор на општината Идадија бр. 12130 од 1-VII-1961 година Тихо Матевски, досегашен в.д. директор на Сервисот за станбена изградба — Скопје, е разрешен од должност. За директор на установата, со решението на НО на општината Идадија — Скопје бр. 10898 од 1-VIII-1961 год., е назначен Трајко Бошко Стојков, кој е овластен да ја потпишува.

Бр. 5818/61 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (1224)

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ бр. 32 од 9 октомври 1961 година во „огласниот дел“, страна 501, во регистрацијата на Заводот за запослување на работниците во Гевгелија место зборовите „со испостави во Валандово и Гевгелија“ треба да стои „со испостави во Валандово и Богданци“.

Од Редакцијата

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 490, страна 1376 е запишано следното: Досегашниот директор на Рудниците и железара „Скопје“ — Скопје Сергеј Чернинец е разрешен од должноста директор а и понатака останува на работа во претпријатието како технички директор и како таков ќе го потпишува претпријатието.

За директор на Рудниците и железара „Скопје“ — Скопје, со решение на Извршниот совет на НРМ — Скопје бр. 01-1398/1 од 21-VII-1959 год., е назначен Христов Страшо. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници: Киро Атанаски, комерцијално-финансиски директор, и Сергеј Червинец, технички директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 687/59. (1639)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-II-1958 год. под рег. бр. 5, страна 80 е запишано следното: Согласно со решението на Управниот одбор на Општиот деловен сојуз — Делчево бр. 50 од 13-II-1958 година инженерот-агроном Ѓорѓи Алексов Петровски, заменик на управникот, е овластен да го претставува и потпишува Сојузот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 31/58. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 458, страна 1272 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Ѓорче Петров бр. 04-1716 од 26-IV-1958 година дејноста на Трговското претпријатие „Прогрес“ — Ѓорче Петров се проширува и во иднина ќе гласи: мешани индустриски стоки на мало, животни прехрани и предмети за куќни потреби, огревно дрво и јаглен, градежен материјал, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 383/58. (823)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 387, страна 1045, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало „Рекорд“, Скопје, Продавница број 5 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, куси плетени стоки и конфекција, базарски стоки, играчки и галантерија.

Продавницата е основана од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје со решение бр. 6269/1 од 18-V-1959 година.

Раководител на продавницата е Арсен Васков. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 513/59. (1358)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-IX-1959 год. под рег. бр. 106/55, свеска II, е запишано следното: Престанува овластувањето на досегашниот директор Димче Ивановски и во иднина Земјоделското претпријатие „11 октомври“ од Прилеп ќе го потпишува новоназначениот в. д. директор инж. Никола Попевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 413/59. (1883)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 95, страна 259, е запишан под фирма: Конфекционо претпријатие „Киро Фетак“, Куманово, Погон за трикотажна конфекција во Куманово. Предмет на работењето на погонот е: производство на памучен, свilen и синтетичен трикотаж.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Конфекционата фабрика „Киро Фетак“, Куманово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 3946/1 од 20-II-1961 год.

Раководител на погонот е Лојаница Ивана Илија.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 239/61. (634)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 694, страна 1107, свеска II, е запишана под фирма: Индустриско претпријатие „Еlegant“ — Зеница, Продавница за чевли и заштитни средства за работа на мало во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли и заштитни средства на мало со сопствено производство.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Индустриското претпријатие „Еlegant“, Зеница, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале, Скопје, бр. 121 од 9-I-1961 год.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Георгиевски Блажо, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 245/61. (637)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Сојузот на синдикатите на Југославија — Општински совет во Струмица под назив: „Сојуз на синдикатите на Југославија — Општински совет — Струмица“, се огласува за неважен. (2203)

Загубениот печат на Основното училиште „Беса“, с. Вешале, Тетовска околија, под назив: „Основно училиште „Беса“, с. Вешале, Тетовска околија“, се огласува за неважен. (2304)

Загубениот округли печат и штембил на IV станбена заедница „Пролет“, Скопје, под назив: „IV станбена заедница „Пролет“ — Скопје“, се огласуваат за неважни. (2369)

Загубениот штембил на Земјоделската задруга „Победа“, с. Милетино, Тетовско, под назив: „Земјоделска задруга „Победа“, с. Милетино, Тетовска околија“, се огласува за неважен. (2382)

КОНКУРСИ

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА
НО НА ОПШТИНАТА СААТ КУЛА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување упразнетото работно место
ветеринарен лекар

УСЛОВИ: за работното место под точка 1 — кандидатот да има завршено ветеринарен факултет, над 5 години практика во струката и положен стручен испит.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Молбите со потребните документи да се достават до Комисијата за службенички работи на НОО Саат Кула. (1364)

Факултетскиот совет на Филозофскиот факултет во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

— За еден асистент по предметот Општа педагогија;

— За еден асистент по предметот Методика (со практични методски вежби);

— За двајца асистенти по предметот Психологија.

Пријавите (со биографија, список на научни и стручни трудови, во колку има такви, со по еден примерок од истите и потребните такси, како и документите по чл. 31 од ЗЈС), се поднесуваат во Секретаријатот на Филозофскиот факултет во Скопје

Рок за поднесување на пријавите е еден месец од денот на објавувањето во „Нова Македонија“, односно до пополнувањето на местото. (1333)

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА СААТ КУЛА, СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на управителски и пом. управителски места во некои училишта на територијата на Општината

1. Управител на Интернатот на Учителската школа „Зеф Љуш Марко“;

2. Управител на Интернатот на Електромашински сообраќаен училиштен центар;

3. Пом. управител на Основното училиште во село Сингелик.

У С Л О В И:

За работното место наведено во точка 1 и 2 од конкурсот, кандидатите да имаат завршено учителска школа или филозофски факултет.

За работното место наведено во точка 3 од конкурсот, кандидатите да имаат завршено учителска школа, ВПШ или филозофски факултет.

Кандидатите што имаат подолга практика во просветната струка и положен стручен испит ќе имаат предимство во конкурсот.

Молбите со потребните документи по чл. 31 од ЗЈС да се доставуваат до НОО Саат Кула.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (1363)

Секретаријатот за земјоделство и шумарство
на Извршниот совет на НР Македонија

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1) Референт за обнова и заштита на шумите;

2) Референт за управни и регулативни работи во Управата за водостопанство.

Услови: За работното место под 1) завршен земјоделско-шумарски факултет — шумарски оддел и положен стручен испит, а за работното место под 2) завршен технички факултет и да ги исполнува условјата за службеник во звање советник или виши референт I врста.

Плата по прописите од Законот за јавните службеници и Уредбата за положажни плати.

Молбите се поднесуваат лично, или се испраќаат по пошта на адреса: Секретаријат за земјоделство и шумарство на ИС на НР Македонија — Скопје.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот. (1404)

ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ — ДЕЛЧЕВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на 2 работни места во Заводот за запослување на работници — Делчево и тоа:

1) Управник на Центарот за стручно оспособување на работници,

2) Референт за професионална ориентација.

Услови што треба да ги исполнуваат кандидатите:

1) Кандидатот за пополнување на работното место управник на центарот за стручно оспособување на работници, треба да има завршено ВПШ со најмалку 2 години пракса или учителска школа со 10 години пракса во просветната струка;

2) Кандидатот за пополнување на работното место референт за професионална ориентација, да има завршено ВПШ со 2 години пракса во струката или учител со 10 годишна пракса.

Молбите со биографски податоци и свидетелства за школска спрема да се достават до Заводот за запослување на работници — Делчево, најкасно 20 дена по излегувањето на конкурсот во „Службен весник на НРМ“. (1405)

СОДРЖИНА

Страна

195. Уредба за основање Инспекторат за јавни патишта — — — — —	529
196. Одлука за условите под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд за сообраќајот — — — — —	529
197. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за рамките на положажните плати на службениците на републичките органи — — — — —	529
198. Решение за овластување органот на управата надлежен за работите на финансиите на околинскиот народен одбор да дава одобрение за набавка и употреба на шпиритот — — — — —	530